

Упатство за инсталација на дигитален сертификат на УСБ токен

Почитувани клиенти, ви благодариме што го избравте e-banking сервисот за управување со вашите деловни финансии. Сервисот ви нуди можност да ги следите сметките и производите на вашето правно лице и да реализирате разновидни плаќања и трансфери од денарски и девизни сметки. Деталите за предностите и можностите кои ги нуди e-banking сервисот од Стопанска банка, за терминските планови и тарифите се достапни на веб страницата на Банката.

Сертификатот кој ви е доделен на USB токенот е наменет за реализирање на плаќања и други трансфери од вашите сметки. За негово успешно користење на компјутер потребно е да инсталирате програм кој ќе овозможи работа со сертификатот од USB токенот.

Доколку користите дигитален сертификат на ePass 2003 следете ги чекорите за инсталација опишани тука.



Доколку користите дигитален сертификат на eToken, следете ги чекорите за инсталација опишани тука.





Инсталација на дигитален сертификат на ePass 2003

Визардот започнува со избор на јазикот на кој ќе се спроведе процесот на инсталација. Изберете го посакуваниот јазик и притиснете **НАПРЕД**.

🕞 SB Xml Digital Signature инсталација	×
Изберете јазик	
Изберете го јазикот на кој сакате да продолжи инсталација	эта.
Изберете јазик:	
English (United States)	
Македонски	
н	апред > Откажи

Процесот започнува со инсталација на една од првата компонента - SB Xml Digital Signature како на приказот подолу. На екранот се појавуваат информации за потребната инсталација и што се следните чекори во процесот. Ве молиме прочитајте ги сите информации пред да пристапите кон инсталација.

뤻 SB Xml Digital Signature инсталација	
Информации за програмата	
Ве молиме внимателно прочитајте ги информациите за SB Xml Digital Signature.	
Важни информации за SB Xml Digital Signature.	
E-banking сервис	
на Стопанска банка АД - Скопје	
Ви благодариме што го избравте e-banking сервисот за управување со вашите деловни финансии! E-banking сервисот на Стопанска банка АД - Скопје постои од 2004 година и Банката постојано го унапредува во согласност со вашите потреби.	
За успешно користење на e-banking сервисот за плаќања од сметките на правни лица потребно е да се изврши инсталација и подесувања. Овој "визард" ќе ве води низ инсталацијата на потребните компоненти и ќе ги изврши сите	
הבסוגסקחה הסקבניסמומסוס זמ ערובשהם במסווס נס ביטמווגווון נבטמונטו אם כם.	
< Назад Напред > Откажи	1



Потоа е потребно да одберете кој тип на SB Xml Digital Signature инсталација сакате да ја извршите. Доколку сакате да вршите потпишување на сите Windows пребарувачи, вклучително и Internet Explorer, одберете ја опцијата *Целосна инсталација*; доколку сакате плаќањата да ги вршите на некој од поголемите пребарувачи од типот на Chrome, Opera, Mozilla, Edge или слично, тогаш одберете ја опцијата *За сите прелистувачи*; во случај, пак, да сакате да вршите плаќања исклучиво преку Internet Explorer пребарувачот, инсталацијата извршете ја користејќи ја опцијата *За Internet Explorer*.

B SB Xml Digital Signature инсталација Тип на инсталација Одберете тип на инсталација на програмот.	×
За сите прелистувачи / For all major browsers За Internet Explorer / For Internet Explorer Целосна инсталација / Full installation	Опис Инсталација на компонента за потпишување преку понови Windows пребарувачи - Chrome, Opera, Edge и други. // Installation of components for payments via many major Windows browsers - Chrome, Opera, Edge etc.
< Наза	ад Напред > Откажи

На следниот екран се појавува информација дека се́ е подготвено за следниот чекор и ве повикува да продолжите со процесот на инсталација.

🔀 SB Xml Digital Signature инсталација	×
Визардот е подготвен за инсталација	
Визардот е подготвен за инсталација на SB Xml Digital Signature.	
Се е подготвено да се инсталира SB Xml Digital Signature. Притиснете на копчето НАПРЕД за да започне инсталацијата или копчето НАЗАД за да се вратите на претходниот екран и да ја прекинете инсталацијата.	
< Назад Напред > Откажи	



Со согласување и притискање на опцијата Напред започнува инсталацијата и се појавува следниот екран со кој се комплетира инсталацијата на SB XML Signature компонентата.

🔀 SB Xml Digital Signature инсталација	\times
Инсталацијата заврши	
Инсталацијата на SB Xml Digital Signature е успешно завршена.	
Инсталацијата на SB Xml Digital Signature е успешно завршена. Кликнете на копчето КРАЈ за да го затворите визардот.	
Крај	

Паралелно се појавува и информацијата дека е потребно е да ги инсталирате соодветните драјвери. Доколку сте согласни да се инсталира потребниот драјвер на вашиот компјутер, изберете *Yes* на следниот екран.





Со прифаќање на инсталацискиот процес, нова порака се појавува на екранот каде се одбира јазикот на кој ќе се спроведе инсталацијата на ePass 2003 апликацијата. Одберете го Вашиот префериран јазик и притиснете *OK*.

Please Sele	ect Language	\times
1	Please Select Language	
	English	\sim
	OK CANCEL	

На следниот екран, потребно е да му дозволите на визардот да го инсталира ePass 2003 програмот. Со избор на Next на следниот прозорец, инсталацијата започнува.





Се појавува следниот прозорец на кој исто така се одбира *Next*:

侵 ePass2003 Setup	_		×
Choose Install Location Choose the folder in which to install ePass2003.		Į	3
Setup will install ePass2003 in the following folder. To install in a diffe and select another folder. Click Next to continue.	rent folde	er, click Bro	wse
Destination Folder C:\Program Files (x86)\EnterSafe\ePass2003	Bro	owse]
Space required: 5.2MB Space available: 282.0GB			
Windows Installer	ext >	Can	cel

Со избор на опцијата *Install* на следниот прозорец започнува процесот на инсталација на Вашиот сертификат.

🕞 ePass2003 Setup		- 🗆 X
Options Choose CSP option		
Select CSP Type Private CSP MicroSoft CSP		
Windows Installer	< Back Insta	I Cancel



Со кликање на опцијата *Finish* инсталацијата на драјверот е завршена.



На последниот екран "визардот" ве информира дека инсталацијата е целосно извршена. Одберете ОК и веќе можете да пристапите кон најава на e-banking сервисот на СБ.

Digital si	gnature component. Configuration completed.	×
i	Ви благодариме за инсталацијата. Направени се и подесувањата на Вашиот компјутер кои се неопходни за користење на инсталираниот сертификат. За да се уверите дека инсталацијата е успешна Ве молиме затворете ги сите прозорци на прелистувачот и најавете се на сервисот за електронско банкарство преку иконата која е поставена на Вашиот desktop.	
	ОК	



Инсталација на дигитален сертификат на eToken

Визардот започнува со избор на јазикот на кој ќе се спроведе процесот на инсталација. Изберете го посакуваниот јазик и притиснете **НАПРЕД**.

🚱 SB Xml Digital Signature инсталација	×
Изберете јазик	
Изберете го јазикот на кој сакате да продолжи инсталацијата.	
Изберете јазик:	
English (United States)	
Македонски	
Напред > Откаж	и

Процесот започнува со инсталација на една од првата компонента - SB Xml Digital Signature како на приказот подолу. На екранот се појавуваат информации за потребната инсталација и што се следните чекори во процесот. Ве молиме прочитајте ги сите информации пред да пристапите кон инсталација.

P 30 XIIII Digital Sigila	ture инсталација	>
Информации за	апрограмата	
Ве молиме внимате Signature.	елно прочитајте ги информациите за SB Xml Digital	
Важни информации за	SB Xml Digital Signature.	
E-banking ceps	вис	^
на Стопанска б	банка АД - Скопје	
Ви благодариме што деловни финансии! E-I од 2004 година и Банк потреби.	го избравте e-banking сервисот за управување со вашите banking сервисот на Стопанска банка АД - Скопје постои ката постојано го унапредува во согласност со вашите	
За успешно користење на e-banking сервисот за плаќања од сметките на правни лица потребно е да се изврши инсталација и подесувања. Овој "визард" ќе ве води низ инсталацијата на потребните компоненти и ќе ги изврши сите неопходни подесувањата за успешна работа со e-banking сервисот на СБ.		



Потоа е потребно да одберете кој тип на SB Xml Digital Signature инсталација сакате да ја извршите. Доколку сакате да вршите потпишување на сите Windows пребарувачи, вклучително и Internet Explorer, одберете ја опцијата *Целосна инсталација*; доколку сакате плаќањата да ги вршите на некој од поголемите пребарувачи од типот на Chrome, Opera, Mozilla, Edge или слично, тогаш одберете ја опцијата *За сите прелистувачи*; во случај, пак, да сакате да вршите плаќања исклучиво преку Internet Explorer пребарувачот, инсталацијата извршете ја користејќи ја опцијата *За Internet Explorer*.

B SB Xml Digital Signature инсталација Тип на инсталација Одберете тип на инсталација на програмот.	×
За сите прелистувачи / For all major browsers За Internet Explorer / For Internet Explorer Целосна инсталација / Full installation	Опис Инсталација на компонента за потпишување преку понови Windows пребарувачи - Chrome, Opera, Edge и други. // Installation of components for payments via many major Windows browsers - Chrome, Opera, Edge etc.
< Наза	ад Напред > Откажи

На следниот екран се појавува информација дека се́ е подготвено за следниот чекор и ве повикува да продолжите со процесот на инсталација.

🔀 SB Xml Digital Signature инсталација	×
Визардот е подготвен за инсталација	
Визардот е подготвен за инсталација на SB Xml Digital Signature.	
Се е подготвено да се инсталира SB Xml Digital Signature. Притиснете на копчето НАПРЕД за да започне инсталацијата или копчето НАЗАД за да се вратите на претходниот екран и да ја прекинете инсталацијата.	
< Назад Напред > Откажи	



Со притискање на опцијата Напред започнува инсталацијата и се појавува следниот екран со кој се комплетира инсталацијата на SB XML Signature компонентата.

뤻 SB Xml Digital Signature инсталација		×
Инсталацијата заврши		
Инсталацијата на SB Xml Digital Signature е успешно завршена.		
Инсталацијата на SB Xml Digital Signature е успешно завршена. Кликнете на копчето КРАЈ за да го затворите визардот.		
	Крај	

Паралелно се појавува и информацијата дека е потребно е да ги инсталирате соодветните драјвери. Доколку сте согласни да се инсталира потребниот драјвер на вашиот компјутер, изберете Yes на следниот екран.





Откако ќе се согласите, се појавува нов екран на кој треба да изберете NEXT за да го инсталирате PKI Client програмот со кој ќе се чита USB токенот на кој се наоѓа вашиот сертификат. Изберете го јазикот за инсталација со повторно избирање NEXT на следниот екран.

🖟 eToken PKI Client 5.1 SP1 Se	tup — 🗆 🗙		
	eToken YOUR KEY TO ESECURITY Welcome to the eToken PKI Client 5.1 SP1 Installation Wizard		
PKIclient	The Setup Wizard will install eToken PKI Client 5.1 SP1 on your computer.		
	<u>N</u> ext > Cancel		
🛃 eToken PKI Client 5.1 SP1 Se	tup — 🗆 X		
Ready to Install the Application Select the language for eToken PKI Client.			
Select eToken PKI Clier	t interface language:		
English			
Click Next to begin installation.			
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel		



Потоа, потребно е да се согласите со правилата за користење на PKI Client програмот со избирање на опцијата "I accept the license agreement" и да изберете NEXT за да продолжите кон следниот чекор.

🛃 eToken PKI Client 5.1 SP1 Setup	- 🗆 X
	End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully.
ALADDIN KNOWL	EDGE SYSTEMS LTD.
eTOKEN ENTERPRISE E IMPORTANT INFORMATIC CAREFULLY BEFORE OPEN THE CONTENTS THEREOF A INSTALLING THE SOFTWAR USE OF THE eTOKEN ENT limitation, libraries, utilities, disk	END USER LICENSE AGREEMENT ON - PLEASE READ THIS AGREEMENT NING THE PACKAGE AND/OR USING AND/OR BEFORE DOWNLOADING OR E PROGRAM. ALL ORDERS FOR AND ERPRISE PRODUCTS (including without tettes, CD-ROM, eToken [™] keys and the pattice) (hereinefter "Declaret") SUDDUED
accompanying technical docume	ntation) (incremanter "Product") SOPPLIED * pt the license agreement ot accept the license agreement
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext> Cancel

Со избирање NEXT почнува инсталацијата.

🛃 eToken PKI Client 5.1 SP1 Setup		_		×
	Destination Folder Select a folder where the a CURITY	pplication will b	oe installed	d.
Setup will install the eToken PKI CI	lient 5.1 SP1 files in the follov	ving folder.		
To install in a different folder, click	Browse and navigate to the r	equired folder.		
You can choose not to install eTok Setup.	ken PKI Client 5.1 SP1 by clic	king Cancel to	exit the	
C:\Program Files\Aladdin\eToke	en\	Bīow	vse	
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cano	el :



Со избирање на FINISH го завршувате инсталирањето.



На последниот екран "визардот" ве информира дека инсталацијата е целосно извршена. Одберете ОК и веќе можете да пристапите кон најава на e-banking сервисот на СБ.

Digital si	gnature component. Configuration completed.	×
Ì	Ви благодариме за инсталацијата. Направени се и подесувањата на Вашиот компјутер кои се неопходни за користење на инсталираниот сертификат. За да се уверите дека инсталацијата е успешна Ве молиме затворете ги сите прозорци на прелистувачот и најавете се на сервисот за електронско банкарство преку иконата која е поставена на Вашиот desktop.	
	OK]